

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден __.__.2018 година донесе

Уредба за изменување на
Уредбата за класификација на површинските води^(*)

Член 1

Во Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16) во членот 15 датата „1 јануари 2019“ се заменува со датата „1 Јануари 2020“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. _____

Скопје, __.__.2018 година

Претседател на Владата на
Република Македонија
Зоран Заев

(*) Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Образложение

Во 2016 година согласно Законот за водите беше донесена Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на РМ“ бр.120/16). Уредбата ја уредува класификацијата на површинските води со цел избегнување на влошувањето на состојбата на водата и влијанијата кои предизвикуваат влошување на состојбата на водните екосистеми, постигнување на добра состојба на водните тела и водните екосистеми и постигнување на добра хемиска состојба и добар еколошки потенцијал на водата во силно изменетите водни тела и вештачките водни тела.

Во Уредбата е пропишано дека истата ќе започне да се применува од 1 Јануари 2019 година, а дотогаш се применуваат Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен весник на Република Македонија, бр. 18/99) и Уредбата за класификација на водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99).

Како предуслов за започнување со примена на уредбата е усвојување на плановите за управување со речни сливови согласно Законот за водите. Од причина што подготовката и усвојувањето на плановите за управување со речните сливови во Република Македонија за сите речни сливови е во постапка на изготвување и донесување не се создадени услови за започнување со примена на наведената уредба.

Од горенаведените причини се пристапи кон измена на Уредбата за класификација на површинските води. Со измените се предлага истата да започне да се применува од 1 Јануари 2020 година.